



# СЛУЖБЕН ЛИСТ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Петок, 15 јануари 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 4

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 440 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 12.500 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централн 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

22.

Врз основа на член 16а од Законот за објавување на сојузните закони и на други сојузни прописи и општи акти („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76 и 11/80), Сојузниот извршен совет донесува

### УРЕДБА

**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПОСЕБНОТО СЛУЖБЕНО ГЛАСИЛО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

Член 1

Во Уредбата за условите и начинот на издавање и користење на посебното службено гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/80 и 22/85) членот 5 се менува и гласи:

„Член 5

За преземањето на отпечатените примероци на доверливото гласило на СФРЈ од Новинско-издавачката установа „Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ се грижи Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет.

Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет е должен да обезбеди доверливото гласило на СФРЈ, без одлагање, да се достави до следните корисници:

- 1) Собранието на СФРЈ;
- 2) Претседателството на СФРЈ;
- 3) Сојузниот извршен совет;
- 4) собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини;
- 5) претседателствата на републиките и претседателствата на автономните покраини;
- 6) извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини;
- 7) Сојузниот комитет за законодавство;
- 8) Сојузниот пазарен инспекторат;
- 9) Сојузниот девизен инспекторат;
- 10) членовите на Сојузниот извршен совет;
- 11) функционерите што раководат со сојузните органи на управата и сојузните организации;
- 12) заменикот на сојузниот секретар за надворешна трговија;
- 13) Уставниот суд на Југославија;
- 14) Сојузниот суд;
- 15) Сојузното јавно обвинителство;
- 16) Сојузното јавно правобранителство;
- 17) Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето;
- 18) Народната банка на Југославија;
- 19) Југословенската банка за меѓународна економска соработка;
- 20) Службата за општествено книговодство на Југославија;
- 21) Стопанската комора на Југославија.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, доносителот на пропис од доверлива природа може, зависно од содржината на секој таков пропис, да определи до кои корисници од точ. 14 до 21 на тој став ќе се доставува доверливото гласило на СФРЈ во кое ќе се објави тој пропис.

Корисниците на доверливото гласило на СФРЈ од точка 11 и точ. 18 до 21 на став 2 од овој член, на начинот со кој се обезбедува соодветна тајност, а кој ќе го утврдат со свои општи акти, ќе ги запознаат, без одлагање, со содржината на објавените прописи од доверлива природа организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, органите и организациите на кои се однесуваат тие прописи.”

Член 2

По член 5 се додава нов член 5а, кој гласи:

„Член 5а

Органот односно организацијата – носител на изработката на нацртот односно на предлогот на прописот односно доносителот на прописот чиешто објавување се предлага во доверливото гласило на СФРЈ е должен да ги наведе причините поради кои објавувањето на тој пропис во „Службен лист на СФРЈ“ би било во спротивност со интересите на безбедноста и одбраната на земјата и со други општествени интереси утврдени со закон.

Носителот на изработката на нацртот односно на предлогот на прописот, односно доносителот на прописот чиешто објавување се предлага во доверливото гласило на СФРЈ е должен кон нацртот односно кон предлогот на тој пропис да ги назначи организациите на здружен труд, другите самоуправни организации и заедници, органите и организациите на кои тој пропис се однесува, како и корисникот на доверливото гласило на СФРЈ кој е должен да ги запознае тие органи и организации со содржината на тој пропис.

Генералниот секретар на Сојузниот извршен совет е должен пред ставањето во процедура да оцени дали носителите на изработката на нацртот односно на предлогот на прописот чиешто објавување се предлага во доверливото гласило на СФРЈ постапиле во согласност со одредбите на ст. 1 и 2 од овој член.”

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 486  
10 декември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

23.

Врз основа на член 8 од Законот за привремено утврдување на приходите на федерацијата што во 1988 година се користат за потребите на стопанството („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87), Сојузниот извршен совет донесува

### ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ШТО ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1988 ГОДИНА СЕ КОРИСТАТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СТОПАНСТВОТО**

Од остварените приходи на федерацијата од царина и од други увозни давачки се отстапуваат во периодот јану-

ари-март 1988 година за потребите на стопанството и се пренесуваат при секоја уплата на посебни сметки кај Службата за општествено книговодство на Југославија:

1) 45,93% за враќање на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат - на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија;

За враќање на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат се отстапува и вкупниот приход остварен од посебни давачки при увозот на земјоделски и прехранбени производи и се пренесува при секоја уплата на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на надворешната трговија;

2) 0,66% за општа стопанска пропаганда и општа туристичко-информативна дејност спрема странство, а најмногу до 4.554.000.000 динари - на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија;

3) 0,13% за претставништвата на Стопанската комора на Југославија, а најмногу до 857.000.000 динари - на посебна сметка на Стопанската комора на Југославија;

4) 2,29% за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, а најмногу до 15.750.000.000 динари - на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството;

5) 1,61% за поттикнување на технолошкиот развој на Југославија, а најмногу до 11.091.750.000 динари - на посебна сметка на сојузниот орган на управата надлежен за работи на науката и технологијата.

2. Стопанската комора на Југославија ќе ги пренесе средствата од посебната сметка од точка 1 одредба под 2 на оваа одлука, најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот на средствата, на посебни потсметки, и тоа: 36,29%, а најмногу до 1.652.646.600 динари - на потсметката за општа стопанска пропаганда и 63,71%, а најмногу до 2.901.353.400 динари - на потсметката за општа туристичко-информативна дејност спрема странство.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 4  
14 јануари 1988 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

24.

Врз основа на член 17 и на член 64а став 1 точка 3 и на член 66 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), Советот на гувернерите донесува

## ОДЛУКА

### ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА РЕЗЕРВА НА БАНКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 87/87) во точка 2, на крајот, наместо точка се става записка и се додаваат зборовите: „како и средствата на банките или други финансиски организации основани во странство во согласност со одредбите на член 51 од Законот за вршење на стопански дејности во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/85, 38/86 и 13/87), што се пресметани во основницата за пресметка на задолжителната резерва на банките што ја основале банките или други финансиски организации во странство, ако на тие средства се пресметува и се издвојува задолжителната резерва според прописите на земјата во која се основани тие банки или други финансиски организации“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 3  
8 јануари 1988 година  
Белград

Го заменува  
Претседателот на Советот на  
гувернерите  
заменикот на гувернерот  
на Народната банка на  
Југославија,  
д-р Слободан Станоевиќ, с. р.

25.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за обезбедување средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/86, 43/86 и 87/87), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРАВО НА СРЕДСТВА ЗА РЕГРЕС ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИВА, СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА И КВАЛИТЕТНО СОРТНО СЕМЕ

1. Организациите на здружен труд производители на вештачки губрива, организациите на здружен труд производители на средства за заштита на растенијата и организациите на здружен труд кои се занимаваат со производство односно промет на големо на калитетни сортни семиња, остваруваат право на средствата за регрес за продаденото количество вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе (во понатамошниот текст: регрес) така што кон барањето за надомест на товар на средствата за регрес до надлежната служба за општествено книговодство ја поднесуваат следната документација:

1) пресметка на регресот;

2) фактура или копија на фактурата за продажбата на вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе, врз основа на која е извршена пресметка на регресот. Фактурата мора да ја содржи продажната цена, износот на регресот и продажната цена намалена за износот на регресот;

3) документ за извршената испорака на производот (товарен лист, испратница, исправа за преземање и сл.) заверен со потпис и печат или со потпис на купувачот;

4) потврда од подносителот на барањето за регрес дека производот е од домашно производство, што ја потпишало овластеното лице. Текстот на потврдата гласи: „потврдуваме под морална и материјална одговорност дека производот е од домашно производство“.

Регресот се пресметува на образецот за пресметување на регресот, кој е составен дел на ова упатство, во кој се внесуваат следните податоци: фирма, односно назив на производителот, односно на организацијата на здружен труд што се занимава со производство, односно со промет на квалитетно сортно семе на големо - корисник на регресот; фирма односно назив на купувачот; број на фактурата; вид на вештачкото губриво, средството за заштита на растенијата и квалитетното сортно семе; количество по видови производи изразено во тони; продажна цена по тона; износ на регресот по тона и вкупен износ на регресот.

Со пресметката на регресот, што ја потпишало овластеното лице на подносителот на барањето и што ја заверило со печат, се доставува сводна пресметка на регресот, во која се назначени вкупните количества и видови на вештачките губрива, средствата за заштита на растенијата и квалитетното сортно семе за кои е пресметан регресот, износот на регресот по единица мера и вкупниот износ на регресот. На надлежната служба за општествено книговодство и се доставуваат два примерока на сводната пресметка, од кои едниот го задржува таа служба, а другиот

го доставува до сојузниот орган на управата надлежен за работи на земјоделството, со налогот за исплатата на регресот на подносителот на барањето.

2. По исклучок од одредбата под 2 точка 1 на ова упатство, подносителите на барањето на регрес за квалитетно сортно семе, за количеството произведено и употребено на сопствен посед, како и за количеството продадено преку сопствената продажна мрежа, остваруваат право на регрес така што покрај барањето за надомест на товар на средствата за регрес, наместо фактура за продажба на тие производи, поднесуваат декларација за квалитетот на семето на земјоделското растение (со испратницата) и документ за издавање на стоките од магацинот.

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 230/1  
6 јануари 1988 година  
Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
земјоделство,  
Сава Вујков с. р.

### ОБРАЗЕЦ ЗА ПРЕСМЕТКА НА РЕГРЕСОТ

Фирма односно назив на организацијата на здружен труд – корисник на регресот

Реден број	Назив на купувачот	Број на фактурата или документот за издавањето на стоките	Вид на вештачко ѓубриво, средство за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе	Количество (во тони)	Продажна цена (по тона)	Износ на регресот (по тона)	Вкупен износ на регресот (5 × 7)
1	2	3	4	5	6	7	8

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Планираните пропорции и полдовни големини за распоредување на доходот и на чистиот доход за 1987 година, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 86/87 се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

#### ИСПРАВКА

##### НА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОПОРЦИИ И ПОЛДОВНИТЕ ГОЛЕМИНИ ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДОХОДОТ И НА ЧИСТИОТ ДОХОД ЗА 1987 ГОДИНА

Во алинеја 0101 Електростопанство, во колона 4 наместо бројот: „63,7“ треба да стои бројот: „14,6“, а во колона 5 наместо бројот: „1.342“ треба да стои бројот: „15.342“.

Од Сојузниот завод за општествено планирање, 12 јануари 1988 година, Белград.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за утврдување на месечните парични износи на личната и семејната инвалиднина, на додатокот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток во 1987 година, објавена во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 80/87 се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

#### ИСПРАВКА

##### НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ ПАРИЧНИ ИЗНОСИ НА ЛИЧНАТА И СЕМЕЈНАТА ИНВАЛИДНИНА, НА ДОДАТОКОТ ЗА НЕџА И ПОМОШ ОД СТРАНА НА ДРУГО ЛИЦЕ И НА ОРТОПЕДСКИОТ ДОДАТОК ВО 1987 ГОДИНА

Во став 1 точка 1) во група IX бројот: „9.971“ се заменува со бројот: „9 871“.

Од Службен лист на СФРЈ Белград 15 јануари 1988 година.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 11 од Законот за Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/82) и член 186 од Деловникот на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/84 и 29/86), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА МЕМОРИЈАЛНИОТ ЦЕНТАР „ЈОСИП БРОЗ ТИТО“**

Се дава согласност за директор на Меморијалниот центар „Јосип Броз Тито“ да се именува Радмило Тројановиќ, досегашен директор на тој центар.

С.п.п. бр. 1810  
25 декември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за надворешни работи се назначува Мурат Аговиќ, раководител на Службата на Претседателството на СФРЈ за прашања на надворешната политика и меѓународните односи.

С.п.п. бр. 1813  
25 декември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на надворешните работи од надлежноста на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО МИЛАНО**

За генерален конзул на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Милано се назначува д-р Азиз Хаџихасановиќ, досегашен главен уредник и член на Работоводниот одбор на Сложената организација на здружен труд „Светлост“ во Сараево.

С.п.п. бр. 1814  
9 декември 1987 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Милош Милосавлевиќ, с. р.

**СОДРЖИНА :**

	Страна
22. Уредба за измена и дополнување на Уредбата за условите и начинот на издавање и користење на посебното службено гласило на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — — —	85
23. Одлука за утврдување на приходите на федерацијата што во периодот јануари-март 1988 година се кронстат за потребите на стопанството — — — —	85
24. Одлука за деполнение на Одлуката за задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија — — — — — — — —	86
25. Упатство за потребната документација за остварување на правото на средства за регрес за вештачки губрива, средства за заштита на растенијата и квалитетно сортно семе — — — — —	86
Исправка на Планираните пропорции и појдовните големини за распоредување на доходот и на чистиот доход за 1987 година — — — — — — — —	87
Исправка на Наредбата за утврдување на месечните парични износи на личната и семејната инвалиднина, на додатокоот за неџа и помош од страна на друго лице и на ортопедскиот додаток за 1987 година — — — — — — — — — — — — — —	87
Назначувања и разрешувања — — — — — — — — — — — — — —	88